



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ЗА ДЕЛОВНАТА 2018 ГОДИНА

СКОПЈЕ,МАРТ 2019 ГОДИНА

СОДРЖИНА

ЕКОНОМСКИОТ АМБИЕНТ.....	3
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО.....	3
УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК.....	3-5
СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА ДРУШТВОТО.....	5
ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА.....	5
ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДИ.....	5
БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА.....	5
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ.....	6
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	6
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА.....	6
БРОЈ И СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ.....	6-7
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ.....	7-9

ЕКОНОМСКИОТ АМБИЕНТ

Економскиот амбиент во Република Северна Македонија во текот на 2018 година го карактеризираат следните макроекономски показатели:

- Индексот на индустриското производство во периодот јануари-декември 2018 година во однос на истиот период 2017 година изнесува 100,2.
- Просечната стапка на инфлација во 2018 година изнесува 1,5 %.

Во текот на 2018 година ФЕРШПЕД АД Скопје работеше согласно Деловната политика за 2018 година и стратешки насоки. Во текот на годината, со промена на економски услови во кои работеше Друштвото, соодветно се прилагодуваа тековните активности и финансиската политика на Друштвото.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје е основано и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

Основната дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: складишта, трговија со мешовита стока и угостителство.

Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2018 година има откупено 1.810 обични акции или 9,993% од акционерската главнина .

Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ФЕРШПЕД АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Управниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА ДРУШТВОТО

Согласно Билансот на состојба вредноста на активата (средствата) и на пасивата (изворите) на Фершпед АД во 2018 година изнесува 3.389.916 илјади денари, и во однос на 2017 година бележи пораст од 1 %.

Структурата на средствата покажува учество на нетековните средства од 64,5% а на тековните средства од 35,5% во вкупните средства.

Краткорочните побарувања бележат намалување во однос на 2017 година и истите изнесуваат 446.222 илјади денари, а од нив поголем дел се однесува на побарувањата од купувачите.

Краткорочните финансиски средства изнесуваат 724.048 илјади денари и истите бележат зголемување во однос на 2017 година.

Структурата на изворите покажува учество на главнина и резерви со 83,7% а на обврските со 15,3 % во вкупните извори.

Вкупните обврски изнесуваат 518.761 илјади денари и покажуваат пад од 10% во однос на 2017 година. Од вкупните обврски на долгорочни обврски отпаѓаат 113.207 илјади денари кои покажуваат доста голем пад во однос на предходната година, додека краткорочните обврски изнесуваат 405.554 илјади денари кои бележат пад од 9 % во однос на 2017 година, а во кои најголемо учество имаат обврските кон добавувачите во износ од 306.011 илјади денари.

ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Долгорочниот долг, односно долгорочните кредити на Фершпед АД Скопје учествуваат со 4% во главнината (капитал и резерви).

ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДИ

Во деловната 2018 година, согласно остварените резултати во 2017 година донесена е одлука да не се исплаќа дивиденда.

БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА

Акциите на Друштвото котираат на Официјален пазар на Македонска берза АД Скопје.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ДРУШТВОТО

Управувањето со Фершпед АД Скопје е организирано според двостепен систем на управување, Надзорен одбор составен од 3 члена и Управен одбор составен од 6 члена.

Во насока на водењето на управувањето со работата на друштвото, односно во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работните и тековните активности, Управниот Одбор на Фершпед АД Скопје работеше на вкупно 12 седници во деловната 2018 година.

На членовите на УО на друштвото се исплаќаат надоместоци согласно менаџерските договори.

Во извештајната 2018 година беа исплатени вкупно 13.607 илјади денари по основ на бруто плати на членовите на Управниот одбор и 2.199 илјади денари по основ на други примања(регрес за годишен одмор и примања по основ на осигурување).

Примањата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор по основ на членување во органи на управување во други друштва за извештајната 2018 година во бруто износ изнесуваат 1.432 илјади денари. Примањата на еден член од Надзорниот одбор по основ на бруто плата за извештајната 2018 година кај друг работодавач изнесуваат 1.241 илјади денари и 10,7 илјади денари по основ на други примања (регрес за годишен одмор).

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во 2018 година Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизија согласно донесениот годишен план за работа. Ревизиите се извршени и по истите е даден полугодишен и годишен извештај.

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА

ФЕРШПЕД АД Скопје во текот на 2018 година реализира инвестициони вложувања во износ од 41.833 илјади денари, од кои вложувањата во градежни објекти изнесуваат 16.718 илјади денари а вложувањата во опрема изнесуваат 25.115 илјади денари.

Истовремено, пресметаната амортизација за градежните објекти и опремата изнесува 37.461 илјади денари.

БРОЈ И СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ

На крајот од деловната 2018 год. друштвото броеше 345 вработени од кои во редовен работен однос 268 лица а на определено работно време 77 лица. Од вкупните вработени 138 се жени и 207 се мажи.

Квалификационата структура на вработените на 31.12.2018 година

Ред. број	Вид на квалификација	Број на вработени	Процентуално учество
1.	Магистри	6	1,8
2.	ВСС (240 кредити)	90	26,1
3.	ВСС (180 кредити)	17	4,9
4.	ВШС	10	2,90
5.	ССС (4 год.)	148	42,9
6.	ССС (3 год.)	56	16,2
7.	ОС	18	5,2
	Вкупно :	345	100,0

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

За периодот јануари-декември 2018 година, Фершпед АД Скопје оствари оперативна добивка во износ од 100.734 илјади денари. Фершпед АД Скопје во 2018 година оствари позитивен финансиски резултат, односно нето добивка во износ од 84.269 илјади денари.

Табеларен приказ на резултатите од работењето (во илјада ден.)

ред бр.	Позиции	Резултати во 2017 год.	Резултати во 2018 год.	Индекс
1.	Оперативни приходи	3.187.508	3.481.370	109
2.	Оперативни расходи	3.117.513	3.380.636	108
3.	Оперативна добивка/загуба	69.995	100.734	144
4.	Финансиски приходи	5.991	10.478	175
5.	Финансиски расходи	19.811	12.956	65
6.	Нето добивка /загуба	49.173	84.269	171
7.	Заработувачка по акција	3.016	5.169	171

Приходите од работењето во 2018 година во износ од 3.481.370 илјади денари бележат раст од 9% во однос на приходите од 2017 година и истите се состојат од следниве видови на приходи :

(во илјада ден.)

1.	Приходи од продажба (од кои за извоз на стоки и услуги во странство се однесува 163.414 илјада ден.);	3.464.446
2.	Останати приходи (бележат значителен пад во однос на предходната година, а во оваа група влегуваат приходите : од капитална добивка од продажба на постојани средства и опрема, вишоци на сировини и стоки приходи од наплатени штети, наплатени побарувања од исправка на вредноста на истите, приходи од поранешни години и друго).	16.924
	Вкупно приходи од работење	3.481.370

Финансиските приходи во износ од 10.478 илјади денари бележат пораст во однос на истите во 2017 година а тие произлегуваат од приходи по основ на камати од работењето во износ од 1.093 илјади денари, приходи по основ на курсни разлики во износ од 1.038 илјади денари и приходи по основ на вложувања во поврзани субјекти (дивиденди и распределба на удели) од 8.347 илјади денари.

Расходите од работењето се состојат од следниве видови на расходи:

Р.бр.	Видови расходи	Износ (во илјади ден)
1.	Набавна вредност на продадени трговски стоки (бележат намалување од 7% во однос на 2017 година, а се однесуваат на набавна вредност на трговските стоки за продажба на големо, набавна вредност на продадени стоки на бензинската пумпа како и дополнителни асортимани);	580.265
2.	Потрошени сировини и други материјали (зголемени се за 2% во споредба со 2017 год.а истите се однесуваат за потрошени материјали во хотелиерството (храна, пијалоци), други материјали, горива и ситен инвентар);	87.422
3.	Услуги со карактер на материјални трошоци (овие расходи бележат пораст од 13 % во однос на истите во 2018 год. во кои расходи најголемо учество имаат платените царини во вредност од 1.623.953 илјади ден., потоа транспортните услуги, па телекомуникациски и ПТТ услуги, тековно одржување, закупнини, комунални услуги, реклами и огласи и други услуги);	2.379.711

4.	Останати трошоци од работењето (бележи пад од 2%, а во оваа група на трошоци влегуваат данок на имот, премии за осигурување, административни и судски такси, чланарини, услуги од агенции, консултански и интелектуални услуги и друго);	47.176
5.	Расходи за вработените (овие расходи бележат пораст од 2% во однос на минатогодишните, а се однесуваат за нето плати и надоместоци на плата, трошоци за даноци на плати и надоместоци плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и останати трошоци за вработените);	203.868
6.	Амортизација на материјални и нематеријални средства (бележи благ пораст од 1% во однос на минатогодишната);	37.461
7.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	39.868
8.	Останати расходи од работењето (овие расходи бележат значително зголемување во однос на истите од 2017 год., а се однесуваат на капитална загуба од продажба на постојани средства, отпис на побарувања, надомест на штети за обртни средства, други дополнително утврдени расходи од минати години).	4.865
	Вкупно расходи од работење	3.380.636

Расходите од работењето во износ од 3.380.636 илјади денари бележат раст од 8% во однос на расходите во 2017 година.

Финансиските расходи во износ од 12.956 илјади денари бележат значително намалување во однос на истите во 2017 година.

Претседател на Управен одбор
Иван Петровски

